

20130240747

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2013
12 .07-842/1
2013

Ѓорге Иванов, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1
(„ 25
103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12 100/12),
25- :

„ 25-
(1)

(2) М .

(3) .“

2
64- (9) (10), :

„(10) (1) , ,
“

3
 64- „ “ : „
 „
 79- (2) „ “ : „
 45 (2) (3), (4) (5), : „
 „(3) (2)
 ,
 - ,
 (4) (2) ,
 (5) „
 (3) (4) (6) (7).
 (5) (8) „(3)“ „(7)“.
 5
 „(1) 85 :
 , - , - ,
 - .
 (2) .
 (3) 80%
 , , (1) .
 (4) - ,
 (5) ,
 (6) .
 (7) .
 , - - ,
 (8) ,
 .
 (9) .
 (10) ,
 10%
 (11) .
 (12) ,
 - (:
).

(13)

(14)

(15)

(14)

(16)

(17)

(16)

(18)

(19)

128 (6) „ „ 6 : „
130 13 : „ 7 „ : „
8
9 128 (6)
1 6 2013
10
”